

ДЕКЛАРАЦИЈА

Ние, долупотпишаните

Поттикнати од сеприсутните патријархални вредности, јазот во распределбата на општествените добра и моќ, маргинализираниот социјален, економски и политички статус и положба на жените во Република Македонија;

Потврдувајќи ја нашата заложба и посветеност на принципот на родова еднаквост гарантиран со Уставот и Законот за еднакви можности меѓу жените и мажите;

Признавајќи го досегашниот напредок во развивањето на нормативната и политичката рамка;

Свесни за потребата од проширување и забрзување на напорите за промовирање и вградување на принципот на родова еднаквост во сите области и на сите нивоа во државата;

Препознавајќи дека за надминување на сериозните предизвици и пречки кои го оневозможуваат напредокот на планот на родовата еднаквост е потребно конкретно и колективно лидерство и напори од сите нас, вклучувајќи мрежи кои работат на родова еднаквост;

Водејќи се од премисата дека само преку заедничко делување кое ќе вклучи широк спектар на организации, иницијативи и поединци може да се осигури значајно влијание врз процесите на вградување на родовата еднаквост во сите сфери и текови на македонското општество,

Се здружуваме во

ПЛАТФОРМА ЗА РОДОВА ЕДНАКВОСТ

Платформата за родова еднаквост е независна и неформална мрежа на македонски невладини организации, претставници и претставнички на граѓанското општество и индивидуи кои се посветени на градење на родово еднакво општество.

Платформата за родова еднаквост е прогресивно јадро што ја промовира родовата еднаквост како вредност, здружено дејствува, проактивно влијае врз центрите на моќ и општеството и се залага за заштита на правото на избор.

Таа обезбедува гласност, лидерство и единство во заедничкото дејствување кон остварување на родовата еднаквост во општеството, врз основа на солидарност, еднаквост, партиципативност, транспарентност, доброволност, одговорност и отчетност.

Платформата за родова еднаквост преку своето делување се стреми да ги постигне следните цели:

- Усогласена, кохерентна и имплементирана легислатива и политика во функција на родовата еднаквост.
- Обезбедени доволни и соодветно распределени финансиски и други ресурси за имплементација на законите и политиките кои ќе обезбедат родова еднаквост.
- Функционална, ефективна и ефикасна родова машинерија на национално и локално ниво.
- Развиен систем за застапување на родовата еднаквост пред органите на централно и локално ниво.
- Подигање на свеста во врска со постоечката стигматизација и маргинализација на жените во јавниот дискурс.
- Генерирана експертиза во функција на јакнење на внатрешните и надворешните капацитети, за унапредување на родовата еднаквост.

Платформата за родова еднаквост ги унапредува интересите на своите членки преку градење на заеднички стратегиски позиции, следствено, залагајќи се за овие заеднички позиции. Платформата дистрибуира информации ги промовира политиките од интерес на своите членки. Таа, исто така гради солидарност и соработка меѓу нејзините членки и е посветена на подигнување на свеста за потребата од родова еднаквоста, а во таа насока неопходноста националните и локални власти да бидат одговорни за целосно спроведување на нивните сопствени политички заложби и политики за постигнување на родовата еднаквост.

Платформата за родова еднаквост функционира по принципот на додадена вредност на своите членки. Нејзината работа гинадополнува активностите на своите членки, и искористувајќи и потпирајќи се на нивната специфична стручноста таа се приклучува и работи во области каде подобро е членските да се работат здружено. Платформата се залага за своите идеи преку развивање на заеднички ставови и промовирање на овие ставови пред националните и локални институции преку изготвување на документи и извештаи, спроведување на кампањи, медиумска промоција, учество на конференции и семинари, како и редовни средби со претставници на институциите и другите релевантни актери.

Платформата за родова еднаквост во својата работа ги вклучува сите организации, иницијативи и поединци кои ќе се обврзат на оваа декларација, ќе ги почитуваат принципите и вредностите за кои се залага платформата, континуирано и доследно ќе работат на постигнувањето на целите на платформата и активно ќе се залагаат за исполнувањето на принципите на кои се основа платформата.

Со работата на платформата раководат сите нејзините членки по принципот на ротирачко лидерство. При донесување на одлуки, во платформата се одлучува хоризонтално и консензуално во консултација со сите членки.

Во Скопје, 22 декември 2014

Основачки организации и потписнички:



Асоцијација за здравствена едукација
и истражување – ХЕРА

Бојан Јовановски



Бори се женски

Ана Василева



Здружение за еманципација,
солидарност и еднаквост на жените

Марија Гелевска



Женска граѓанска иницијатива
АНТИКО

Ѓунер Небиу



Здружение Женски форум – Тетово

Џане Крешова



Здружение за локален рурален развој

Санела Шкријел



Здружение за унапредување на
родовата еднаквост
Акција Здруженска

Марија Савовска



Институтот за општествени и
хуманистички науки – Скопје

Катерина Колозова



Коалицијата - Сексуални и
здравствени права на
маргинализираните заедници

Ирена Цветковиќ



ЛезФем

Билјана Гинова



Мрежа за заштита од дискриминација

Неда Чаловска



Национална мрежа против насилство
врз жените и семејно насилство

Елена Димушевска



Националниот совет за родова
рамноправност

Савка Тодоровска



Организација на жени на град Скопје

Томка Дилевска

Организација на жените „Кумановка“
Куманово

Виолета Петревска



Организација на жените на општина
Свети Николе

Вера Златева

REAC—OR
research in action

Реактор – Истражување во акција

Неда Коруновска



Здружение ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ „СЕМПЕР“ Битола

Здружение за еднакви можности
СЕМПЕР - Битола

Сала Бојкоска



Tiiiiit! Inc.

Јана Коцевска



Хелсиншки комитет за човекови права
на Република Македонија

Уранија Пировска



Хуманитарно Здружение „Мајка“ –
Куманово

Лидија Илијевска